



**USAID**  
ОД АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД



## ПРОЕКТ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА РЕСУРСИТЕ

### Цели

Општините ги зголемуваат сопствените извори на приходи, обезбедуваат поголемо надворешно финансирање и ја зголемуваат стапката на реализација на буџетот. Зајакнат процес на децентрализација.

### Времетраење

јануари 2021 –  
јануари 2026

### Финансиран од УСАИД

6,5 милиони  
американски долари

### Спроведувач на проектот

Cardno Emerging  
Markets

### Главни корисници

Општинските власти  
Министерството за  
локална самоуправа  
Министерството за  
финансии

### Контакт во УСАИД

Слаѓана Србиноска  
[ssrbinoska@usaid.gov](mailto:ssrbinoska@usaid.gov)

### ИСТОРИЈАТ

Како што напредува во процесот на пристапување кон Европската Унија, Република Северна Македонија е посветена на создавање ефикасни и ефективни институции на локално и национално ниво. Ова вклучува соодветен административен капацитет за адекватна координација и обезбедување на точна пресметка, прибирање, трошење и контрола на сопствените ресурси, со цел ефикасна испорака на услуги до своите граѓани. УСАИД ги поддржува напорите на земјата во намалување на корупцијата и јакнење на ефективностата и транспарентноста на властите.

### ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Целта на проектот е зголемување на сопствените извори на приходи и поголема искористеност на надворешните извори на финансирање на општините, како и зголемување на стапката на реализација на буџетот во согласност со условите на централните власти во однос на буџетирањето и поднесувањето извештаи. Проектот ќе работи заедно со локалните и централните власти на:

- 1) јакнење на квалитетот на системите за собирање на даноци и надоместоци во општините;
- 2) зголемување на капацитетот на општините за пристап до надворешни ресурси од централната власт, меѓународни организации, пазари на капитал и банки; и
- 3) подобрување на способноста на општините да управуваат со јавните финансии во согласност со позитивната законска регулатива.

### ПОСТИГНУВАЊА И ВЛИЈАНИЕ

Проектот ќе им овозможи на локалните самоуправи во Република Северна Македонија да поддржат одржлив и инклузивен општествен и локален економски развој. Во соработка со локалната и централната власт, ќе ја поддржиме нивната силна заложба за децентрализација на финансирањето и јакнење на општинските надлежности. Ова ќе вклучува унапредување на квалитетот на даночниот систем, јакнење на оперативните капацитети за администрирање на локалните даноци и такси, како и подобрување на способноста на локалната самоуправа да планира, управува и реализира јавни приходи.

### КОНТАКТ НА ПРОЕКТОТ

+389 2 311 7082  
Ул. Дебарца, бр. 10, 1000 Скопје  
[info@srmamk.com](mailto:info@srmamk.com)  
FB: [SRMANorthMacedonia](https://www.facebook.com/SRMANorthMacedonia)



[usaid.gov/north-macedonia](https://www.usaid.gov/north-macedonia)



[USAIDNorthMacedonia](https://www.facebook.com/USAIDNorthMacedonia)



[USAIDNMacedonia](https://twitter.com/USAIDNMacedonia)